

ПЕНЗИОНЕРСКИ виџици

НОВА МАКЕДОНИЈА

Број 6,
Четврток
12-7-2012

СЗПМ

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ДВАНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ



Нагло зголемена смртноста меѓу пензионерите

Извршниот одбор на СЗПМ на 29 јуни ја одржа 12-та седница, на која беа разгледани активностите и остварувањето на програмата во првите шест месеци од 2012 година во однос на планираните и потрошените финансиски средства. Со седницата раководеше претседателот на ИО, Драги Аргировски, кој даде воведни забелешки по назначените содржини за расправа, а за финансиското работење на сојузот во првото полугодие извештај поднесе претседателот на надзорниот одбор, Доне Николовски, кој констатира дека врз основа на извршениот увид планираните финансиски средства наменски се потрошени и реализацијата се движи според предвидената динамика, како што беше прикажано и во прегледот на СЗПМ за приходите и расходите во наведениот период. Во прилог на искажаната констатација дискутираа потпретседателот на СЗПМ, Бесник Поцеста, и Зоре Мицкоски, додека Шабан Сабриу даде сугестија искажувањето на трошоците во иднина да се прикаже групирани според намената, за што присутните се согласија.

Извршниот одбор расправаше и за реализацијата на седумнаесеттите регионални пензионерски натпревари и десеттите ревији на песни, музика и игри, за кои се истакна дека се одвиваа во најдобар ред и примерна организација на организаторот СЗПМ, целосно потпомогнати од здруженијата-домаќини.

На седницата особено внимание привлече проблемот со немањето средства за исплата на посмртнина од солидарниот фонд поради наглото зголемување на смртноста кај корисниците - 1.250 месечно

НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ - 1.598 НАТПРЕВАРУВАЧИ

Извештај за спортските натпревари поднесе Здравко Петковски, претседател на Комисијата за спорт и рекреација на СЗПМ, кој истакна дека на ова регионално првенство учествувале 52 здруженија од 8 региони со 1.598 натпреварувачи.

Зголемен интерес и масовност се забележани и кај десеттите по ред ревији на песни, музика и игри, кои се одржани во четири, а треба да се одржат уште во два региона. Претседателот Аргировски истакна дека при крајот на септември во Универзалната сала во Скопје ќе се одржи и републичка ревија на песни, музика и игри, како завршна манифестација на која ќе учествуваат најдобрите претставници на здруженијата.

Едногласно беше прифатен и извештајот за официјалната посета на делегација на СЗПМ на Конфедерацијата на синдикатот на пензионерите во Тирана, Република Албанија.

БУТЕЛ - НОВ ЧЛЕН

На седницата беше разгледан и едногласно усвоен предлогот новото здружение на пензионери „Бутел“ да се прими за член на СЗПМ, а се расправаше и за други актуелни прашања од работата на сојузот.

Особено внимание привлече проблемот со немањето средства за исплата на посмртнина од солидарниот фонд поради наглото зголемување на смртноста кај корисниците - 1.250 месечно, за што по предлог на потпретседателот на ИО на СЗПМ, Методија Тошевски, и претседател на ОРОЧСФ, се донесе заклучок одборот на регистрираната организација за членарина и солидарен фонд да ги разгледа сите можности за решавање на овој проблем и да предложи прифатливо решение.

Седницата протече во мошне конструктивна расправа со заклучоци и насоки за натамошно дејствување на извршниот одбор, а во дискусијата учествуваа: Станка Трајкова, Рамиз Казимовски, Стево Бојациев, Надежда Давчева, Душан Ристоски, Ѓорѓе Андонов, Данче Даскаловска, Ѓорѓи Серафимов и други.

М.Д.

ДЕЛЕГАЦИЈА НА СЗПМ ВО ПОСЕТА НА АЛБАНИЈА

Со заеднички проекти пред европските фондови

Вјолца Садику

Во рамките на програмата за работа за оваа година, делегација на СЗПМ предводена од претседателот Драги Аргировски, потпретседателот на Собранието на Сојузот, Бесник Поцеста и претседателот на Здружението на пензионерите на Охрид, Ѓорѓи Трпчески, престојуваше на 21 и на 22 јуни во Тирана, Република Албанија, каде што ги прими претседателот на Конфедерацијата на синдикатите на Албанија, Кол Николај со своите соработници од синдикалниот совет на пензионерите со Назиф Далјани од Подградец, Албанија.

Посакувајќи им добредојде, претседателот Николај ги запозна гостите дека во Албанија има околу 600.000 пензионери што се организирани во неколку сојузи.

На средбата се истакна потребата

Во Албанија има околу 600.000 пензионери што се организирани во неколку сојузи

учество пензионери од балканските земји, а кои ќе придонесат за активно стареење на луѓето од третото доба. Иницијативата на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија со задоволство беше прифатена од претседателот Николај и од неговите соработници.

Целта за која дојдовме во Тирана во целина ја остваривме. Не само што се запознавме со состојбите и со животот на луѓето во третото животно доба во Албанија туку се договоривме и



Од заедничките разговори на двете делегации

за збогатување на меѓусебната соработка во интерес на пензионерите на двете земји. Исто така, беа разменети искуства одделувањето на пензионерските организации во Македонија и во Албанија, како и за заеднички настани со проекти пред европските фондови за унапредување на активното живеење на лицата од третото доба.

Во текот на разговорите на средбата, претседателот Аргировски ја изнесе и иницијативата на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија за одржување на балканска пензионерска спортска олимпијада и на балканска ревија на песни, музика и игри, манифестации на кои ќе земат

за зголемување на соработката и на грижата за пензионерите со спроведување на европските реформи. Пензионерите и старите луѓе и во двете земји треба да имаат спокојна и мирна активна старост. Во таа насока треба да има почесто вакви средби - истакна претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски.

Гостите од Македонија беа срдечно испратени и сите беа задоволни од успешната средба. За посетата на СЗПМ и за разговорите во Тирана информираа неколку гласила во Албанија и во Македонија, како и Радио Европа.



Претседателот Иванов во посета на пензионерскиот дом во Аеродром

Вељан Стојановски

На 19.6.2012 година пензионерите-станари во пензионерскиот дом „Јане Сандански“ во општината Аеродром имаа чест да ги посети претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, со соработниците од неговиот кабинет. Во посетата учествуваше и градоначалникот на општината Аеродром, Ивица Колевски и претседателот на советот д-р Виктор Камиловски.

Цел на посетата беше запознавање во директен контакт со станари-

рите, условите во кои живеат во домот и проблемите во секојдневниот живот.

Покрај посетата во неколку станбени единици и разговорот со станарите, претседателот Иванов разговараше и размени мислење и со останатите пензионери кои го пречекаа пред домот.

Средбата беше срдечна, на задоволство на сите присутни, а пензионерите искажаа и свои барања. Притоа, пензионерите-станари изразија задоволство за сè што е направено во домот за подобро живеење

во период 2007-2009 година, со барање да се доврши санацијата за околу 25 отсто од станбените единици, бидејќи беше одложена поради економската криза, но и ако може да се зголемат пензиите.

На крај од посетата, гостите како што беа пречекани така и беа испратени, со аплауз од сите пензионери. Да напоменам дека ова е прва посета на претседател на Р.Македонија на една ваква установа, од нејзиното осамостојување. Инаку, овој пензионерски дом е најголем по својот капацитет во Р.Македонија.

ПРЕДАВАЊЕ ВО БИБЛИОТЕКАТА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“



За исполнет живот треба барем три професии

Калина С. Андонова

„Знаењето се стекнува со образование, но мудроста е резултат на искуство“.

На 23 мај се одржа предавање на тема: „Староста и доброто живеење“ во националната и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“.

Организатори на предавањето беа делегацијата на ЕУ, националната и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ и ЕУ-инфо-точка при НУБ „Св.Климент Охридски“.

Предавањето беше организирано по повод прогласувањето на 2012 година за година на активно стареење и солидарност меѓу генерациите од страна на Европската Унија.

Најнапред на присутните им се обрати и говореше на истата тема господин Роберт Лидел, раководител на одделот за политика и информации при делегацијата на ЕУ во Скоп-

Не е важно долго да се живее туку важно е добро да се живее и активно да се старее, вели професорот Кирил Темков

је. Потоа професорот д-р Кирил Темков одржа мошне интересно и поткрепено со факти предавање кое со интерес беше проследено од присутните. Професорот д-р Кирил Темков, кој е автор на повеќе книги, зборуваше за искуството и за мудроста на старите луѓе, кои се напластуваат со годините на животот. Исто така, тој зборуваше за третманот на старите луѓе низ вековите во разни земји и цивилизации. Меѓу другото, тој ги истакна бенефитите од активното

стареење врз духовното и физичкото здравје на старите, но и врз општествата во кои живеат, како и за потребата од меѓугенерациска соработка и заемна почит меѓу генерациите.

- Знаењето се стекнува со образование, но мудроста е резултат на напластено искуство. За еден човек да го мине животот активно и исполнето треба да помине барем три професии во животот, а време има, бидејќи границата од која човек се смета за стар се поместува од година во година. Не е важно долго да се живее туку важно е добро да се живее и активно да се старее – рече, меѓу другото, професорот Темков.

Предавањето избилуваше со мошне интересни податоци кои професорот Темков толку убаво и интересно ги презентираше. На предавањето имаше слушатели од повеќе генерации студенти, професори, пензионери и други.

РАЗГОВОР СО ТОМИСЛАВ ДИМИШКОВСКИ, ОСНОВАЧ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

Само активен човек да биде здрав и исполнет

Перо Миленкоски

Да се запознаете со м-р Томислав Димишковски значи да проникнете во животниот пат и во интимата на човек постојано да живее, активен на многу полиња за да придонесе во средината во која живее како општественик и да ги продлабочува своите познавања во повеќе научни области. Да, така е, зашто неговиот работен век е исполнет со активна дејност на повеќе работни места, а желбата за стручно усовршување и едукација го води од училиштето за физичка култура, преку Филолошкиот факултет во Скопје сè до Институтот за политичко-правни истражувања, каде што ги завршува постдипломските студии. Особено убави секавања за неговата работа носат голем број просветни работници-љубеници во убавиот пишан збор кои ги поттикнувал да творат и да се дружат. Денес негова најомилена преокупација е осмислувањето на содржините за работа на универзитетот „Трето животно доба“.

Токму таа негова дејност нè доведе во неговиот дом во скопската населба Бутел. Разговаравме во стакленикот каде што одгледува околу илјада кактуси. За нив се грижи со љубов и со внимание. Тие се неговото хоби и релаксација. За грижата му враќаат со своите разнобојни цветови. Ги има неколку вида, а посетителите најмногу ги обожаваат алое-кактусите, чиј сок е многу лековит.

И така, додека кактусите си дишат во стакленикот, ние го замолуваме нашиот домаќин да нè запознае со дејноста на универзитетот „Трето животно доба“.

- Универзитетот го основавме како граѓанска организација за доживотно учење и активен живот во третото доба. Предлогот за тоа дојде од проф. д-р Дивна Лакинска, Домот на просветените работници и од Активот на пензионираниите просветни работници. Се раководевме од сознанието дека само активниот живот обезбедува успешно стареење. Во спротивно човекот ќе тоне во осаменост и во депресија.

Како се потврдува тоа во секојдневното живеење?

- Патот кон здрав живот, а не само да се биде товар на семејството води преку дружењето, средбите и оптимизмот. Тоа му дава нова содржина и смисла на животот. Дури и нешто повеќе: сега можеме да реализираме дел од нашите желби за кои порано, во трката за кариера и во грижата за нашите деца, не сме имале доволно време. Така животот во третото доба може постојано да се менува за да не биде здодевен, а импулс за нови активности ни дава вистината дека само здрав човек може да биде активен и дека само активниот може да биде здрав и витален - објаснува м-р Димишковски.

Низ кои форми и активности ги остварувате овие благородни цели?

- Современиот начин на живот бара нови, покреативни форми за работа. Ние настојуваме да се стекнува култура за активен живот. Мошне добро

Сега можеме да реализираме и дел од нашите желби за кои порано, во трката за кариера и во грижата за нашите деца, не сме имале доволно време

се прифатени предавањата на Филозофскиот факултет, каде што присутните се активни учесници, потоа организираме посети на концерти, изложби, патувања итн. Филозофијата на третото доба упатува кон усвојување нови знаења и продлабочување на веќе стекнатите. Таа подразбира негување љубов кон убавините на животот, кон луѓето. Неопходно е притоа да се бранат сопственото достоинство, личниот интегритет и животниот стил - вели нашиот соговорник, кому осмата деценија од животот не му пречи секој ден да го збогатува со нови идеи.

Некои мислат дека со пензиониранието човекот станува река со малку вода (речиси пресушена); дека е сонце на залез; маргиналец во својот дом. Има ли вистина во тоа?

- Ни вистина ни логика, само површно гледање на суштината. Луѓето од третото доба имаат и минат труд и резултати зад себе, па заслужуваат да бидат почитувани и респектирани. Но напоредно со тоа, тие постојано треба да ја формираат својата личност, да бидат независни и способни. Да стареат активно со пренесување на својата енергија и на другите. Во таа смисла за поздравување е тоа што Европската Унија оваа година ја прогласи за европска година на активно стареење и на меѓугенерациска соработка - ни рече на крајот м-р Томислав Димишковски.

Во својот дом во Бутел Димишковски одгледува околу илјада кактуси

УНИВЕРЗИТЕТОТ „ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА“

Овек може витаелен



МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Активно стареење и меѓугенерациска солидарност

По повод европската година за активно стареење и солидарност меѓу генерациите, на 19 јуни 2012 година Министерството за труд и социјална политика со Министерството за труд и социјални работи и заштита на потрошувачите на Република Австрија и Филозофскиот факултет-Институт за социјална работа и социјална политика „Мајка Тереза“ - Скопје организираа меѓународна конференција на тема „Активно стареење и меѓугенерациска солидарност“.

Поздравни обраќања на конференцијата имаа: г. Муедин Кавекси, државен секретар во Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, г. Геро Шту-

лер, аташе за социјални работи при австриското министерство за труд, социјални работи и заштита на потрошувачите, д-р Хајнц Бонгарц, директор на фондацијата „Фридрих Еберт“ - Скопје, проф. д-р Горан Ајдински, декан на Филозофскиот факултет-Скопје и проф. д-р Јован Пејковски, раководител на Институтот за социјална работа и социјална политика „Мајка Тереза“ при Филозофскиот факултет-Скопје.

Работниот дел на конференцијата беше структуриран во три тематски сесии:

- меѓугенерациска солидарност во Европа и во Република Македонија,
- добри практики за активно ста-

реење и доживотно учење во југоисточна Европа и

- учество, недискриминација и социјална инклузија на старите лица.

Со свои истражувања настапија повеќе научни творци од Македонија, Австрија, Германија, Хрватска, Албанија, Србија и од Бугарија.

Во рамките на втората тематска сесија, Драги Аргировски го изнесе заедничкиот реферат со Илија Глигоров како претставници од Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, со наслов „Социјална инклузија на пензионерите преку самоорганизирање, со доброволно здружување и влијание на медиумите за јавно информирање“.

И.Г.



Странските искуства пренесени и кај нас

ПРЕЗЕНТИРАН ЗАКОНОТ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО

Пензионерите се и приматели и даватели на вакви услуги

На 28 јуни во СЗПМ, Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална политика го презентираше Законот за волонтерство, стратегијата и акцискиот план за имплементација на истиот пред раководството и пред претставници од повеќе здруженија на пензионери-членки на Сојузот.

Во исцрпната презентација Алексевска, меѓу другото, го дообјасни Законот за волонтерство и ја образложи стратегијата за волонтерството 2010-2015 година, како и целите и бенефитите.

Во дискусијата беше констатирано дека пензионерската асоцијација има огромен капацитет да се вклучи во волонтерството и како давател, но и како примател на ваков вид услуги. Притоа беше нагласено дека за квалитетно волонтерство треба да се обезбедат неопходни средства за директни трошоци, како за реквизи-ти, автобуски карти, за телефони и друго.

Од страна на присутните, исто така, беше истакнато дека пензионерската популација давала и дава вакви услуги. Дури имаше и реферат за



Разјаснети дилемите околу новиот Закон

волонтерството во Македонија на меѓународниот фестивал за трето животно доба, што секоја година се одржува во Словенија. Затоа зачудува фактот што во Националниот совет за развој на волонтерството во Македонија, кој брои 9 члена, нема член од оваа асоцијација.

На поставените прашања одго-

вараше и даваше појаснувања Александар Личовска, претседателка на Националниот совет за развој на волонтерството во Македонија, при што повеќе дилеми беа разјаснети.

На крајот се заклучи дека простор за соработка има, во интерес на успешна имплементација на волонтерството.

К.С.А.

НАПЛИВ НА ПАМЕТНИ АПАРАТИ

Технологијата ќе им помага на постарите луѓе

К.С. Андонова

По пронаоѓањето на апликациите на мобилниот телефон што можат да го мерат крвниот притисок и да ве потсетуваат кога треба да го земете лекот, а ако е потребно и да го повикаат на помош и вашиот матичен лекар, еве и други технолошки новини што нудат помош!

Компанијата „АГ Електроникс“ реши да го направи животот на постарите луѓе полесен и поедноставен, изнесувајќи на пазарот домашни апарати што се со напредната технологија, наречена Смарт тинкју, како и системот за контрола на потрошувачката на енергија (Хоум енерџи менаџмент систем).

Технологијата Смарт тинкју ги има функциите Смарт менаџер, Смарт ди-


јагносис, Смарт акцес, Смарт адапт и Смарт грид, со кои, покрај заштеда на електричната енергија, се штеди и времето, но и трудот што го вложувате при извршувањето на домашните обврски. Функцијата Смарт дијагносис ќе ви овозможи брзо и ефикасно да ги решите механичките проблеми на домашните апарати преку апликација на паметните телефони, додека функцијата Смарт акцес ќе ви овозможи домашните апарати да ги управувате со помош на телефонот.

Ако сте заборавиле што треба да купите кога одите на пазарување, тука во пресрет ќе ви излезе апликацијата Смарт менаџер, која на екранот ќе ви ги покаже рокот на траење на производите, количеството и нутриционистичките својства, кои ги имаат прехранбените продукти што ги имате во вашиот фрижидер. Па дури и преку телефонот ќе можете да проверите што ви недостига дома додека сте во маркет или на пазар.

Опцијата Смарт адапт ќе ви дозволи да ги преземете сите нови програми и софтвери во иднина (што ќе ги развие „АГ Електроникс“), без дополнително да плаќате. Што се однесува до нагдувањето на потрошувачката на електричната енергија според дневните тарифи (евтина/скапа струја), тоа наместо вас ќе го заврши Смарт грид.

Со Хоум енерџи менаџмент систем ќе имате пристап до податоците за електрична енергија преку компјутер или преку паметен телефон и ќе ја следите потрошувачката од час, на дневно, неделно и на месечно ниво.

Значи, повеќе не ви е потребно ливче-потсетник. Доволно е што го имате со вас вашиот мобилен телефон.



Преку мобилните телефони може да се следи и потрошувачката на струја

Пензионерски хепенинг во Дојран

По повод официјалниот почеток на туристичката сезона на Дојранско Езеро на 30 јуни се одржа досега најмасовен пензионерски хепенинг, на кој учествуваа околу 5 илјади пензионери од Скопје, Радовиш, Струмица, Штип, Куманово, Кавадарци, Охрид, Струга, Прилеп, Велес и од други триесетина здруженија од сите краеве на нашата земја.

Во името на организацијата на средбата на пензионерските здруженија од Гевгелија, Валандово, Богданци и од Дојран присутните ги поздрави претседателот на дојранското здружение Боровое Бојациев, а срдечно добредојде им посака и градоначалникот на општината

Глигор Чабулев.

Овој забележителен пензионерски настан срдечно го поздрави претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој нагласи дека средбата е организирана во духот на европската година на активно стареење и меѓугенерациска солидарност и соработка и се zaloжи за поголемо искористување на искуството и на мудроста на оваа популација.

Убавиот саботен ден во Дојран пензионерите од Македонија го минаа со незаборавно дружење и прошетки и капење, но и со музика и песна, а не изостана и заедничкото оро.

Д.С.



Прилогот „Пензионерски видици“ е заеднички проект на „Нова Македонија“ и Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија

Страниците ги уредуваат:

Калина Сливовска Андонова и Мендо Димовски од СЗПМ и Александар Димковски и Марјан Делевски од „Нова Македонија“

ОРОТО, ПЕСНАТА И СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ БЕЛЕЗИ НА АКТИВНОТО СТАРЕЕЊЕ



Европа може да учи од нас

К.С. Андонова

За да ги поттикне општествата и сите воопшто да ѝ посветат поголемо внимание и почит на сè помногубројната популација на стари луѓе во сите земји од Европа, но и во светот, Европската Унија ја прогласи 2012 година за година на активно стареење и на меѓугенерациска соработка и солидарност. Ова е уште еден поттик за многубројни активности во кои ќе бидат искористени мудроста и искуството на постарите како пример за помладите генерации.

Во овие активностите се вклучи и Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија. Така, почнувајќи од месец мај па сè до септември се одржуваат ревији на песна, музика и на игри на кои македонските пензионерите пеат, свират и играат, обновувајќи ги малку подзаборавените фолклорни и традиционални обележја и давајќи огромен придонес во зачувувањето на културното богатство и на идентитетот на сите што живеат на овие простори. Овие верни чувари на фолклорот, обичаите и на традициите се светол пример за помладите.

Во јуни се одржаа четири ревији, и тоа во Пробиштип, Кавадарци, Куманово и во Тетово, а останатите две во Кочани и во Битола ќе се одржат во септември. Наесен ќе се

Европа ја прогласи 2012 за година на активно стареење и на меѓугенерациска соработка и солидарност, но македонските пензионери активно ста- реат многу одамна, бидејќи 17 години има спортски натпревари, а 10 години ревији

одржи и 10-тата јубилејна Републичка ревија.

Активното стареење значи и физичка активност. Пензионерите, свесни за значењето на спортот, 17 години по ред одржуваат републички, а пред тоа и регионални спортски натпревари во 8 региони во 11 дисциплини. На нив им претходат и селективни натпревари во самите здруженија. Регионални натпревари се одржаа во Охрид, Валандово, Кисела Вода-Скопје, Струмица, Пробиштип, Гостивар, Ресен и во Кочани. Во септември ќе се одржи 17. Републичка пензионерска спортска олимпијада, на која ќе земат учество над 1.000 пензионери. Тогаш ќе бидат поделени признанија и медали, а на севкупниот победник ќе му се додели преоден

пехар. Особено задоволство на сите им претставува самото учество, бидејќи на крајот сите добиваат многу вредна награда: активен живот и активно стареење.

Европа ја прогласи 2012 за година на активно стареење и на меѓугенерациска соработка и солидарност, но македонските пензионери активно стареат многу одамна, бидејќи 17 години има спортски натпревари, а 10 години ревији. Придобивките се одлични врз психичкото и физичкото здравје. Македонија не е членка на Европската Унија, но како активно се старее, Европа може да учи и од нас!

ФОТОВЕСТ

ВО КЛУБОТ ВО АЕРОДРОМ



Летен литературно-музички перформанс

Продолжува планската работа на Клубот на љубителите на книгата во ЗП Солидарност-Аеродром. Во жешката вечерина на 26 јуни 2012 година пензионерите имаа пријатна средба со Драги Аргировски, новинар, публицист и актуелен претседател на СЗПМ. За биографијата и професионалната активност на Аргировски говореше Љубица Стојаноска, претседателка на клубот. Таа како поранешен негов соработник во МТВ ги изнесе основните информации кон кои ги додаде и своите видувања за неговата успешна кариера како новинар и публицист, но и како успешен општествен работник и како раководител, при што не пропушти да ја нагласи публицистичката дејност и да ги наброи седумнаесетте издадени книги. Потоа, за жанрот, за јазикот и за стилот на пишувањето на Аргировски зборуваше Борис Шуминовски. Тој, како и порано, кога ја промовираше книгата „Моето име е пензионер“, и сега со одбрани зборо-

ви се искажа многу позитивно за овој наш автор. Кога му посака добро здравје и долг живот, тој на Аргировски му порача наскоро да ни даде можност да читаме и негова поопсежна студија за новинарството и публицистиката. Самиот Аргировски во своето искажување зборуваше за својата кариера, за новинарската и публицистичката работа, а посебен осврт даде за активностите по неговото пензионирање. Тој бележи успех во организациска смисла како функционер во пензионерската организација и во творечка смисла како експерт за третата доба. По исцрпувањето на прашањата и дискусијата, во согласност со сценариото за оваа средба, пензионерите самите си приредија музичка забава. Со техничка поддршка од Благоја Петрушевски, кој имаше улога на тон-мајстор и диск-џокеј се заигра оро и се запееа песни. Се надеваме дека оваа средба долго ќе се памети и дека ќе има уште многу слични на неа. И.Г.